



ПОРТФОЛИО

НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Националниот младински совет на Македонија [НМСМ] е сојуз на здруженија, младинска чадор организација во која на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република Македонија. НМСМ е основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации.

Од 29 ноември 2015 година, Националниот младински совет на Македонија е дел од европското семејство на младински организации, Европски младински форум [ЕМФ]. **Од 28 април 2018 станува полноправна членка на Европскиот младински форум.**

ЧЛЕНОВИ

НМСМ е национална чадор организација на сите млади во Македонија. **НМСМ обединува 46 организации: 19 младински организации, 16 организации за млади, 1 сојузи, 6 подмладоци на политичките партии и 4 придружни членки, со цел да се промовираат и да се залагаат за правата на младите во Македонија.**


Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална ориентација, родов идентитет или било друга форма на разлика.

ВИЗИЈА

Независен, автономен и инклузивен младински сектор кој ги претставува младите во Македонија.

МИСИЈА И ЦЕЛИ

Мисијата на НМСМ е да ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со сите чинители и да обезбеди вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.



Целите на НМСМ се:


1. Зајакнување на улогата на НМСМ како претставничко тело на младите и младинските организации;
2. Поттикнување на процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите;
3. Застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку претставување на нивните интереси пред институциите;
4. Обединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;
5. Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање системи за поддршка на млади на локално и национално ниво;
6. Унапредување на положбата на младите во општеството преку:
 - Промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки,
 - Промоција на младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство помеѓу младите;
7. Унапредување на еднаквоста, третманот на младите, толеранција и демократијата кај и помеѓу младите.

АКТИВНОСТИ

НМСМ ги остварува своите цели преку: развој на политики, стручни мислења и едукативни материјали во областа на младинската политика и сите други области кои им се важни за младите луѓе; Организирање на кампањи и активности за подигање на јавната свест во областите кои се важни за младите луѓе; Работи на градење на капацитетите на организациите членки и млади; Организира стручни собири, советувања, семинари и други форми на образовни активности во областа на младинската политика; Издава публикации и други едукативни материјали на теми поврзани со младинската политика и други јавни политики од значење за младите луѓе.

ПАРТНЕРИ И ПОДДРЖУВАЧИ

Секретаријат за европски прашања во Македонија, Британска амбасада во Скопје, Европски младински форум (ЕМФ), УСАИД - Македонија, Фондацијата Институт отворено општество - Македонија, Национален младински совет на Србија (КОМС), Национален младински совет на Хрватска (ММХ), Националната Младински совет на Словенија, Y-PEER, Национален демократски институт за меѓународни работи (NDI), Swiss Contact, Фондација Конрад Аденауер, Фондација Фридрих Еберт, Цивика Мобилитас



Национален младински совет
на Македонија

ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје

+389 78 350 531

info@nms.org.mk

[/NMSMKD](#)

[@NMSmkd](#)



ЛИСТА НА ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНКИ НА НМСМ:

Унии:

Сојуз на извидници на Македонија

Младински организации:

АЕГЕЕ Скопје | Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово | Гоу Грин - Скопје | ЕМСА Македонија | ИАЕСТЕ Македонија | Креатив - Скопје | Младите Можат - Скопје | Младински образовен форум | ЈЕФ Македонија | Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА | Здружение на граѓани за демократија "Together Macedonia" - Битола | ФОРУМ 16 | Центар за интеркултурен дијалог - Куманово | Совет за превенција на малолетничка деликвенција - СППМД | Центар за младински активизам КРИК | Акција ПЛУС | ЛГБТИ Центар за поддршка | SWT Alumni | ЦЕД Теарце

Организации за млади:

АКВА-Струга | Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал | Младински културен центар - Битола | Регионален центар за одржлив развој - Гевгелија | Организација на жени - Свети Николе | Сфера Македонија | Х.Е.Р.А. | Инклузива, Куманово | Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) - Штип | РЕАКТОР - истражување во акција | Центар за развој и унапредување на јавниот живот - Тетово | Фондација Метаморфозис - Скопје | НВО КХАМ Делчево | Младински Сојуз - Крушево | Ромаверзитас | Здружение за дислексија - Ајнштајн

Подмладоци на политички партии:

МОДОМ | ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина | Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија | НСДМ - Нова социјалдемократска младина | СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија | Обединета младина за Македонија

Придружни членки:

Романо Авази | АРНО | Cr8ive8 - Скопје | Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија - Inclusion |